

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate
За живина за приплод или производство со исклучок на ноеви (BPP)
/ For breeding or productive poultry other than ratites (BPP)

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија /Veterinary certificate to Republic of Macedonia						
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address		I.12.					
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure	Време на поаѓање /Time of departure		
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/>		Брод /Ship <input type="checkbox"/>	Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/>	I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry VIP in RM			
	Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/>		Other /Друго <input type="checkbox"/>	I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES				
	Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:							
I.18. Опис на стоката /Description of commodity			I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)					
I.21.		I.20. Количество /Quantity		I.22. Број на пакувања /Number of packages				
I.23. Идентификација на контејнерот/број на пломба /Identification of container/seal number			I.24.					
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for:		Расплод <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. За влез или увоз во РМ / For import or admission into RM <input type="checkbox"/>					
I.28. Идентификација на стоките: /Identification of the commodities :		Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Раса/Категорија /Breed/Category		Количина/Quantity		

	II. Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот	II.b.
II.1.	Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation		
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека живината (1) опишана во овој сертификат /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry (1) described in this certificate:		
II.1.1.	е во согласност со соодветниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентниот пропис /meet the provision in national veterinary legislation or of Directive 2009/158/EC;		
II.1.2.	биле задржани на /have remained on:		
(2)(3)или /either	[територија со код /the territory of code.....;]		
(3)(4)или /or	[дел(ови) /compartment(s).....;]		
II.1.3	каде јатата од кои јајцата за ведење потекнуваат се увезени во земја, територија, зона или дел на потекло, истиот е извршен согласно минималните ветеринарни услови кои одговараат на задолжителните барања во националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Директивата 2009/158/ЕЗ и било кои други субсидијарни Одлуки /where the flocks from which the hatching eggs come were imported into the country, territory, zone or compartment of origin, this took place in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements in national veterinary legislation or Directive 2009/158/EC and any subsidiary Decisions;		
	доаѓаат од /come from:		
(2)(3) (14)или /either	[територија со код /the territory of code.....;]		
(3)(4)или /or	[дел(ви) /compartment(s).....;]		
(a)	која на денот на издавањето на овој сертификат, била слободна од Њукастелска болест како што е утврдено со како што е утврдено со Правилникот (9), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008 ; /which, at the date of issue of this certificate, was free from Newcastle disease as defined in Book of Rules(9) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;		
(b)	каде се спроведува програма за пратење на авијарната инфлуенца во согласност со Правилникот (9), односно еквивалентната Регулација Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 /where a surveillance programme for avian influenza according to in Book of Rules(9) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 is carried out;		
II.1.4	доаѓаат од /come from:		
(2)(3)или /either	[територија со код /the territory of code.....;]		
(3)(4)или /or	[дел(ови) /compartment(s).....;]		
(3)или /either	[II.1.4.1 кој(кои) на денот на издавање на овој сертификат бил (е) слободен(и) од високо патогена или ниско патогена авијарна инфлуенца како што е наведено во Правилникот (9), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which at the day of issue of this certificate was free from highly pathogenic and low pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(9) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;]		
(3)или/ or	[II.1.4.1 кој(кои) на денот на издавање на овој сертификат бил (е) слободен (и) од високо патогена авијарна инфлуенца како што е наведено во Правилникот (9), односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр. 798/2008, и /which, at the date of issue of this certificate was free from highly pathogenic avian influenza as defined in in Book of Rules(9) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008, and		
(3)или/ either	[(a) живината доаѓа од објект во кој во рок од 21 ден пред увозот извршена е контрола за присуство на авијарна инфлуенца и истата е со негативен резултат /the poultry come from an establishment in which within the 21 days prior to import to the Community avian influenza surveillance has been carried out with negative results;]		
(3)или/ or	[(a) за време на 21 ден пред увозот во Република Македонија живината била држана одвоено од другите птици и се добиени негативни резултати од извршените тестовите за присуство на авијарна инфлуенца, тестовите се извршени врз птици одбрани по случаен избор, со клоакален и трахеален/или орофарингеален брис, земен од минимум 60 птици од пратката или од сите птици ако се помалку од 60 во пратката; /during the past 21 days prior to import to the Republic of Macedonia the poultry have been kept separately from other birds and a virus detection test with negative testing results for avian influenza has been carried out on a random sample of cloacal and tracheal/or oropharyngeal swabs taken from at least 60 poultry in the consignment or from all poultry if less than 60 are present in the consignment;]		
(b)	живината доаѓа од објект /the poultry come from an establishment		
	- околу кој во радиус од 1 км не е забележано присуство на ниско патогена инфлуенца најмалку 30 дена /around which within a 1 km radius low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days on any establishment;		
	- каде не постои епидемиолошка поврзаност со објект каде е докажана авијарна инфлуенца во последните 30 дена /where there has been no epidemiological link to an establishment where avian influenza has been detected within the last 30 days;		
II.1.5	потекнуваат од јато каде не е извршена вакцинација против авијарна инфлуенца /come from a flock where vaccination against avian influenza has not been carried out;		
II.1.6	доаѓаат од објект(и), дефинирани во точка I.11 од делот I, официјално одобрени во согласност со условите кои се најмалку еднакви на пропишаните во националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Анекс II од Директивата 2009/158/ЕЗ, каде што се чувани до пилењето или најмалку шест недели пред извозот, и /come from establishment(s) defined in Box I.11 of Part I officially approved in accordance with requirements which are at least equivalent to those laid down in national veterinary legislation or Annex II to Directive 2009/158/EC, where it has been kept since hatching or for at least six weeks immediately prior to export, and		
(a)	чье одобрение не е повлечено или укинато /the approval of which has not been suspended or withdrawn;		
(b)	кој(и) не бил(е) предмет на рестрикција во однос на здравствената состојба на животните, во времето на испораката /which, at the time of consignment, was (were) not subject to any animal health restriction;		
(c)	во радиус од 10 км, каде е соодветно вклучувајќи ја и територијата од соседната земја, немало појава на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку 30 дена; /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;		

II.1.7	доаѓа од јато кое е : /comes from a flock which:
(a)	е прегледано, пред не повеќе од 24 часа пред натовар и не покажало никакви клинички знаци или основано сомневање на некое заболување /has been examined no more than 24 hours before loading and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;
(b)	предмет на програма за надзор на болести за: /underwent a disease surveillance programme for:
(²) или/either	[Salmonella pullorum, S. gallinarum и/and Mycoplasma gallisepticum (живина)/(fowls);]
(²) или/or	[Salmonella arizonae (serogroup O:18(K), S. pullorum и/and S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis и/and M. Gallisepticum (мисирки)/(turkeys);]
(²) или/or	[Salmonella pullorum и/and S. Gallinarum (гвинеа живина, препелици, фазани, еребици и патки)]/(guinea fowl, quails, pheasants, partridges and ducks);]
	во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Поглавје III од Анекс II на Директивата 2009/158/EЗ и не е констатирано дека се заразени или дека покажале било какво сомнеж на зараза од овие агенси; /In accordance with national veterinary legislation or Chapter III of Annex II to Directive 2009/158/EC and was not found to be infected, or showed any grounds for suspecting any infection, by these agents;
(²) или /either	[(c) не се вакцинирани против болеста Њукастел /has not been vaccinated against Newcastle disease;]
(²) или /or	[(c) вакцинирани се против Њукастел со примена на: /has been vaccinated against Newcastle disease using:
 (име и вид на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцината(ите) /(name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s))
	на возраст од /at the age of недели/weeks;]
(²) и/или /and/or	[(d) вакцинирани се со службено одобрена вакцина на /has been vaccinated using officially approved vaccines onпротив/against..... (повтори ако е неопходно/repeat as necessary).]
II.1.8	биле испитани на денот на издавање на овој сертификат и не покажале клинички знаци или сомнеж на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;
II.1.9	за време на периодот напоменат во II.1.6 немале контакт со живина или со диви птици, која(и) не се во согласност со условите пропишани во овој сертификат, /during the period mentioned in II.1.6, have had no contact with poultry not complying with the requirements laid down in this certificate or with wild birds.
II.2.	Дополнителни гаранции за јавното здравство /Public health additional guarantees
(^b) [II.2.1	Програмот за контрола на <i>Salmonella</i> споменат во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на РМ бр.113/07) односно еквивалентните прописи Член 10 од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 и посебните услови за употреба на антибактериски средства и вакцини во регулативата (ЕЗ) Бр. 1177/2006, се применети на јатото и јатото е тестирано на <i>Salmonella</i> серотиповите кои се од значење за јавното здравство /The <i>Salmonella</i> control programme referred to in Law on veterinary health (OG of RM No 113/07) or equivalent Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the flock of origin and the flock has been tested for <i>Salmonella</i> serotypes of public health significance. Дата од последното испитување на јатото со познат резултат /Date of last sampling of the flock from which the testing result is known:(дд/мм/гггг) /(dd/mm/yyyy):
	Резултати од сите испитувања во јатото /Result of all testing in the flock:
(²)(¹)или /either	[позитивно /positive;]
(²)(¹)или /or	[негативно /negative;]
	За причини различни од програмат за контрола на <i>Salmonella</i> , во рок од последните три недели пред увозот /For reasons other than the <i>Salmonella</i> control programme, within the last three weeks prior to import:
(²) или /either	[антибактериски средства не се дадени на живината за приплод или производство со исклучок на ноеви /antimicrobials were not administered to the breeding and productive poultry other than raites;]
(²)(^b) или /or	[следните антибактериски средства се дадени на живината за расплод или производство со исклучок на ноеви /the following antimicrobials were administered to the breeding and productive poultry other than raites:;]
(^b) [II.2.2	Ако кај живината за расплод не е откриена ниту <i>Salmonella</i> Enteritidis ниту <i>Salmonella</i> Typhimurium со програмата за контрола спомената во точката II.2.1 /If breeding poultry, neither <i>Salmonella</i> Enteritidis nor <i>Salmonella</i> Typhimurium were detected within the control programme referred to in point II.2.1.]
II.3.	Дополнителни гаранции за здравјето на животните /Animal health additional guarantees
	Јас, долупотпишзаниот официјален ветеринар понатаму потврдувам дека /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:
[II.3.1	кога пратката е наменета за Република Македонија живината опишана во сертификатот чија состојба е утврдена согласно прописите од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Член 15(2) од Директивата 2009/158/EЗ: /where the consignment is intended for a Republic of Macedonia the status of which has been established pursuant to national veterinary legislation or Article 15(2) of Directive 2009/158/EC, the poultry described in this certificate:
(a)	не е вакцинирана е против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease;
(b)	држена е изолирано 14 дена пред испораката во објект под надзор на официјален ветеринар. Во врска со ова, живината во одгледувалиштето на потекло или во карантинската станица, доколку е применливо, не била вакцинирана против Њукастелска болест во текот на 21 ден пред испораката и ниту една птица која не била наменета за испораката не е внесена во одгледувалиштето или карантинската станица /were kept in isolation for 14 days before consignment in an establishment under the supervision of an official veterinarian. In this connection, no poultry at the establishment of origin or quarantine station, as applicable, were vaccinated against Newcastle disease during the 21 days preceding consignment and no bird which was not intended for consignment entered during that time;
(c)	подлегла на серолошки испитувања за присуство на антитела против Њукастелска болест, 14 дена пред испораката и испитувањата покажале негативен резултат /underwent a serological examination for the presence of Newcastle disease antibodies in the 14 days preceding consignment and tested negative;]

(²) II.3.2. обезбедени се следните дополнителни гаранции поставени од страна на Република Македонија согласно националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни со член 16 и/или 17 на Директивата 2009/158/ЕЗ:
/the following additional guarantees laid down by the Member State of destination in accordance with national veterinary legislation or Articles 16 and/or 17 of Directive 2009/158/EC are provided:

(²) или/
either [живината за одгледување покажала негативен резултат согласно правилата поставени со Одлуката на Комисијата 2003/644/ЕЗ
/the breeding poultry has tested negative in accordance with the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC;]

(²) или
/or [кокошките несилки (производна живина одгледувана за производство на конзумни јајца) покажале негативен резултат согласно правилата поставени со националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Одлуката на Комисијата 2004/235/ЕЗ
/the laying hens (productive poultry reared with a view to producing eggs for consumption) have tested negative in accordance with the rules laid down in national veterinary legislation or Commission Decision 2004/235/EC.]

II.4. Дополнителни барања за здравствената состојба /Additional health requirements

(¹⁰) [Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, исто така потврдувам дека
/I, the undersigned official veterinarian, further certify that:

и покрај употребата на вакцините против Њукастелска болест кои не ги исполнуваат барањата од Правилникот (9), односно еквивалент Анекс VI (II) на Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 кои не се забранети во
/although the use of vaccines against Newcastle disease which do not fulfil the specific requirements of Book of Rules(9) or equivalent Annex VI (II) to Regulation (EC) No 798/2008 is not prohibited in:

(²)(³) или
/either [код на територијата
/the territory of code.....;]

(⁴)(⁴) или
/or [дел(ови)
/compartment(s).....;]

живината опишана во сертификатот
/the poultry described in this certificate:

- (a) не е вакцинирана во најмалку изминатите 12 месеци со такви вакцини
/have not been vaccinated for at least previous 12 months with such vaccines;
- (b) доаѓаат од јато или јата кои подлежат на испитување за изолација на вирус на Њукастелска болест, извршено во официјална лабораторија не порано од 14 дена пред испораката со земање мостри од клоакални брисеви по случаен избор од најмалку 60 птици во секое јато и во кои не биле откриени авијарни парамиксовируси со Индекс на Интра-Церебрална Патогеност (ИИЦП) поголем од 0,4;
/comes from a flock or flocks which underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory not earlier than 14 days preceding consignment on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock and in which no avian paramyxoviruses with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0,4 were found;
- (c) во период од 60 дена пред испораката не биле во контакт со живина која не ги исполнува условите од точките (a) и (b)
/in the 60 days before consignment was not in contact with poultry which does not fulfil the conditions in (a) and (b);
- (d) била држена во изолација под службен надзор во одгледувалиштето на потекло во текот на 14 дена како што е наведено во точка (b)
/were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 14 days mentioned in (b).]

(¹¹) II.5. Потврда за превозот на животните /Animal transport attestation

Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, дополнително потврдувам, дека живината треба да се превезува во сандачи или кафези кои
/I, the undersigned official veterinarian, further certify, that the poultry is transported in crates or cages which:

- (a) содржат исклучиво живина од ист вид, категорија или врста што потекнува од ист објект
/contain only poultry of the same species, category and type coming from the same establishment;
- (b) носи одобрен број на објектот на потекло
/bear the approval number of the establishment of origin;
- (c) се затворени согласно упатствата на надлежниот орган за да се избегне секаква можност за замена на содржината
/are closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents;
- (d) покрај горенаведеното возилата во кои треба да се врши нивниот превоз, се дизајнирани за:
/in addition to the vehicles in which they are to be transported, are designed to:
 - (i) да се спречи испаѓање на екскретите или да се сведе на минимум загуба на перјето во текот на превозот
/prevent any excrement escaping and reduce to a minimum any loss of feathers during transport;
 - (ii) да се овозможи визуелен преглед на живината
/allow visual inspection of the poultry;
 - (iii) да се овозможи чистење и дезинфекција
/allow cleaning and disinfection;
- (e) се чистени и дезинфицирани исто како и возилата во кои треба да бидат транспортирани, пред нивниот утовар согласно упатствата на надлежниот орган.
/have been cleaned and disinfected, as have the vehicles in which they are transported, before loading in accordance with the instructions of the competent authority.

Забелешки /Notes

Дел I: /Part I:

- Рамка I.8: Наведете го кодот на областа или името на местото на потекло, доколку е потребно, како што е утврдено со Правилникот (9), односно еквивалентната колона 2, Дел 1 од Анекс I на Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008
/Box I.8: provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined in Book of Rules(9) or equivalent code of column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.

- Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот за расплод или одгледување.
/Box I.11: Name, address and approval number of breeding and rearing establishment

- Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде што постои сериски број на пломбата мора да се наведат во Рамката I.23.
/Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23

- Рамка I.19: Употребувајте го соодветниот HS код: 01.05 или 01.06.39
/Box I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 01.05 or 01.06.39.

Рамка 1.28 (Категорија): внесете едно од следниве можности: чиста линија/родители од /родители/подмладок за носење/други
/Box 1.28 (Category): select one of the following: Pure line/grandparents/parents/laying pullets/others.

Дел II:
/Part II:

- (1) Живината за одгледување и за производни цели како што е предвидено со Правилникот (9), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008
/Breeding poultry and productive poultry as defined in Book of Rules(9) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008.
- (2) Код на територијата како што е наведено во Правилникот (9), односно еквивалентната колона 2 од Делот 1 од Анексот I на Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008
/Code of the territory as it appears in Book of Rules(9) or equivalent column 2 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
- (3) Задржете доколку е потребно
/Keep as appropriate.
- (4) Внеси го името на дел(ови)
/Insert the name of compartment(s).
- (5) Задржи по потреба
/Keep if appropriate.
- (6) Гаранцијата важи само за живина од расата *Gallus gallus* и мисирки.
/This guarantee applies only for poultry belonging to the species of *Gallus gallus* and turkeys.
- (7) Ако некои резултати биле позитивни на серотиповите наведени подолу, за време на животот на јатото, укажува на позитивно
/If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive:
 - јата или живина за расплод: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow and *Salmonella* Infantis
/flocks of breeding poultry: *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Virchow and *Salmonella* Infantis;
 - јата или живина за производство: *Salmonella* Enteritidis и *Salmonella* Typhimurium
/flocks of productive poultry: *Salmonella* Enteritidis and *Salmonella* Typhimurium.
- (8) Пополни по потреба: наведи го името и активната супстанција на антибактериското средство кое е употребено
/Complete if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used.
- (9) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло
/Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin
- (10) Оваа гаранција е потребна само за живината која доаѓа од земји, територии, области или делови каде се применуваат националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Член 13(1) од Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008
/This guarantee is required only for poultry coming from countries, territories, zones or compartments where national veterinary legislation or Article 13(1) of Regulation (EC)No 798/2008 applies.
- (11) Според Законот за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РМ бр.113/07) и соодветната Регулатива на Советот (ЕЗ) Бр. 1/2005, животните ќе бидат контролирани од страна на надлежниот орган за да се провери дали пратката е погодна да го продолжи патот во Република Македонија. Во случај условите да не се исполнети, животните треба да се растоварат и треба да се превземат понатамошни мерки.
/Please note that according Low on animal welfare and protection (OG of the RM No 114/07) as a propriety Council Regulation (EC) No 1/2005 animals will be checked by Republic of Macedonia ' competent authorities to check if they are fit to continue the journey after entry in to the R. Macedonia . In the case the requirements are not fulfilled, the animals need to be unloaded and further measures taken.
- (12) За земји или територии со влез "N" во низата 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) 798/2008, за живина за приплод и производство со исклучок на ноеви (BPP), ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирано во Регулативата (ЕЗ) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for breeding and productive poultry other than ratites (BPP) only , this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shell continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate.

Овој сертификат важи 10 дена.
/This certificate is valid for 10 days.

Официјален ветеринар
/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):
/Name (in capitals):

Квалификации и титула:
/Qualification and title:

Датум:
/Date:

Потпис:
/Signature:

Печат:
/Stamp: